

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Игор Петрески со бр. УП2 09-171/21 од 16 јули 2021 година против Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија, бр.03-2360/2 од 06 јули 2021 година од Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СЕ ОДБИВА.
2. Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија, бр.03-2360/2 од 06 јули 2021 година од Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Игор Петрески, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), поднесе приговор бр. УП2 09-171/21 од 16 јули 2021 година против Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија, бр.03-2360/2 од 29 јули 2021 година на Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.

Именуваниот поднел барање до Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија за стан на ул. Методија Шатаров арло бр.26-1/84. Кон барањето приложил доказна документација.

Постапувајќи по барањето, Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје како првостепен орган во постапката донел Решение со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија, бр. бр.03-2360/2 од 06 јули 2021 година.

Незадоволен од решението на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, именуваниот поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

На 29 јули 2021 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Копија од лична карта,
- Решение со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија, бр.03-2360/2 од 06 јули 2021 година,
- Имотен лист бр.113788 издаден од Агенција за катастар на недвижности,

- Фактури за потрошена електрична енергија бр. 1104455371-0, 1105321159-1, 1106154775-1, 1107045151-2, 1107888387-8, 1108744692-7 и 1109432695-5.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот не е основан.

Согласно член 54-б став (2) точка 1) од Правилата за снабдување со топлинска енергија од обврската за плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија се ослободува сопственикот на посебен дел ако:

1) живее во него и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ (лична карта на сопственикот или член на неговото потесно семејство кој живее во станот на увид, имотен лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1500 kWh).

Од приложените докази се констатира дека не се исполнети условите за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска согласно Правилата за снабдување со топлинска енергија.

Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 09-171/21
9 август 2021 година

Заменик Претседател на Регулаторна
комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Enver Elmazi